

До
Советот на Општина Кочани

ИЗВЕШТАЈ

за реализацијата на Програмата за култура на Општина Кочани за 2021 година донесена од Советот на Општина Кочани под бр.09-2651/1 од 16.12.2020 година

Советот на Општина Кочани на седница одржана на 16.12.2020 година донесе Програма за култура на Општина Кочани за 2021 година, објавена во „Службен гласник на Општина Кочани“ бр.15/2020.

Преку реализацијата на оваа Програма, Општина Кочани, како локална самоуправа, го оствари своето право и надлежност дадени со Законот за култура и со Законот за локална самоуправа за поддршка, организирање и реализација на содржини и манифестации од културата кои се од интерес на локалната заедница. Со реализација на Програмата за култура на Општина Кочани во 2021 година се обезбеди остварување на локалниот интерес во културата за 2021 година преку институционална и финансиска поддршка на културни установи и проекти, негување на фолклорот и обичаите, организирање на културни манифестации и поттикнување на разновидни форми на творештво и остварување на стратешките цели и приоритети на Општината.

Програмата за култура на Општина Кочани во 2021 година имаше редуцирана реализација поради пандемијата со Ковид 19 и потребата за почитување на пропишаните здравствени рестриктивни мерки за заштита на населението од заразување. Поради ваквата состојба при реализација на Програмата за култура во 2021 година беа поддржани проекти само во оние области за кои постоеа услови и не бараа групирања или собири. Оние настани кои по традиција собираат голем број на луѓе, беа откажани или реализирани со ограничен број на посетители и учесници, почитувајќи ги протоколите и мерките за заштита. Некои настани беа откажани од страна на самите изведувачи.

Реализација според планирани програмски активности:

1) Организирање на културни манифестации и проекти во областа на културата во организација на Општина Кочани

Денови на кочанскиот ориз

Манифестацијата „Денови на кочанскиот ориз“ во 2021 година се реализираше од 27 септември до 2 октомври во редуцирана форма. Во кругот на Институтот за ориз се одржа традиционалното зачнејување и вршидба, режирано од здружението на пензионерите. Беше доделена и наградата за најдобар земјоделец. Во склоп на манифестацијата беа одржани следните настани:

- Изложба од ликовната колонија „Арт Варијации 2021“,
- Промоција на книгата „Аматерски театар Бели мугри Кочани 1967 – 1990“,
- Концерт на Трио Интермецо, Велосипедска работилница,
- Промоција на книгата „Византија и Русија од појавата на Русија до смртта на кнезот Владимир“,
- Проекција на детски анимирани и едукативни филмови (во соработка со фестивалот Анимакс, Програма за зачувување на природата и Македонско еколошко друштво),
- Работилница за цртање и стоп моушн анимација (во соработка со фестивалот Анимакс),
- Цртање на мурал
- Настап на повеќе фолклорни друштва.

Вкупно: 179.186 денари

Направени се трошоци за озвучување, репрезентативни трошоци, трошоци за цвеќе и пригодни плакети- наведени во Финансискиот преглед, Буџетска програма К4

8 Април - Меѓународен ден на Ромите

Средствата кои беа планирани за реализација на културни активности, беа пренаменети за набавка на социјални пакети кои беа поделени на социјано загрозувани граѓани што беа директно погодени од пандемијата.

Вкупно: 118.800 денари

Свечена седница на Советот на Општина Кочани

По повод обележувањето празникот на Општина Кочани - „7-ми Септември“ Денот на ослободувањето на Кочани од фашистичката окупација на ден 7.9.2021 година на свечена седница на Советот на Општина Кочани, Одборот за доделување награди на Општина Кочани додели „Награда за животно на дело“ на Борис Стојчев и „Награда за Значајни остварувања за развојот на Општина Кочани“ на Благој Веселинов.

По завршувањето на свечената седница, настанот продолжи со проекцијата на филмот „Дедо и Внук“ од режисерот Илија Пиперкоски.

Направени се трошоци за озвучување, репрезентативни трошоци, трошоци за цвеќе и пригодни плакети- наведени во Финансискиот преглед, Буџетска програма К4

Новогодишен концерт на ОМУ „Ристо Јуруков“

Новогодишниот концерт од страна на основното музичко училиште „Ристо Јуруков“ поради ковид ситуацијата и пропишаните протоколи се реализира со пренос во живо (live stream). Концертот истовремено беше пренесуван на повеќе социјални медиуми.

Вкупно: 86.140 денари

Изработка на мурали и графити

Муралот кој беше изработен на фасадата на ОУ „Кирил и Методиј“ во кругот на гимназијата е нацртан од ликовните уметници Филип Конески, Марјан Димиќ и Драган Китановски од Скопје.

Вкупно: 163.875 денари

2). Поддршка на проекти на други институции, граѓански здруженија и поединци кои традиционално реализираат културни содржини од интерес на локалната заедница

Реализирани настани организирани од здруженија и поединци или во соорганизација со Општина Кочани:

Петровден

Активности и културни настани организирани пред и за самиот празник на градот:

30.6 Фестивал на култура традиција и обичаи (настап на домашни фолклорни групи и групи од Општина Гоце Делчев, Бугарија)

2.7. Математичка поезија – промоција на книга

2.7. Time Out Band – концерт

3.7. Драган Теодосиев квартет – концерт

5.7. Културно- историските традиции во сео Бели, Кочанско – промоција на книга

8.7. Арт Варијации 2020 – изложба на делата од претходната година

9.7. Арт Варијации 2021 – Ликовен перформанс

9.7. Македокс – патувачко кино Македокс (проекција во Кочани)

10.7. Етнофестивал – Влашка средба на Пониква, Осогово

10.7. Македокс – патувачко кино Македокс (проекција во Кочани)

10.7. Суперхикс – Концерт (предгрупа Малинов)

11.7. Берза на винили и арт базар (берза на винили од домашни и странски изложувачи, пазар на ракотворби со уметници- изложувачи од Македонија)

12.7 Концерт на Тамара Лазарова и Деспина Илиева

Вкупно: 405.605 денари

Направени се трошоци за озвучување, репрезентативни трошоци, трошоци за цвеќе и пригодни плакети- наведени во Финансискиот преглед, Буџетска програма К4

58 Драмски Аматерски Фестивал на Македонија

Во 2021 година Драмскиот Аматерски фестивал мораше да се прилагоди на условите, претставите се играа на отворено и според протоколот за одржување настани во услови на пандемија.

Свеченото отварање на 58 издание на фестивалот се случи на Споменикот на слободата. Фестивалот беше отворен со претставата „На отворено” од Театар Комедија од Скопје.

Вкупно: 200.000 денари

Поддршка на фолклорни ансамбли од Општина Кочани

Вкупно за фолклорните ансамбли: 70.000 денари

Поддршка на афористичката репрезентација на Македонија

Финансиска поддршка за 9. Издание на македонскиот афоризам

Вкупно: 20.000 денари

Поддршка на здружението на Власи „Грамостеањ“

Влашка средба која традиционално се случува околу празникот Петровден. Средбата како и секогаш беше организирана на Пониква – Осогово.

Вкупно: 15.000 денари

Поддршка на сојузот на борци од Општина Кочани.

Финансиска поддршка за редовна работа на здружението, како и подготовка на книгата за учесниците во НОВ од Општина Кочани.

Вкупно: 50.000 денари

Поддршка на здружението на медарите.

Финансиска поддршка за организација на настанот за промоција на производителите на мед од Кочани и регионот.

Вкупно: 10.000 денари

3). Издавачка дејност на Општината и печатење на промотивни материјали

Во текот на 2021 година поддржано е издавањето на:

- Елементарна теорија на музиката“, Љупчо Ѓорѓијев
- „Аматерски Театар Бели Мугри Кочани“ Прв дел 1967-1990, Киро Герасимов:
- „Македонска Дискографија – Касети“ Прв Том, Тошо Филиповски
- „Учесници во Народно-ослободителната војна и антифашистичка револуција од Кочани и Кочанско 1941-45 година“, Сојуз на здруженијата на борците и продолжувачите на традициите од НОВ Кочани
- „Говорот на Молкот“, Христина Илијева Думанли
- „Запис на Кочанската Народна Песна“, Љупка Стојменова
- „Оризари, историски етнолошки записи“- Кристина Ѓорѓиевска Атанасова

Вкупно за литературни дела: 190.000 денари

По оваа точка спаѓаат и печатењето на покани, плакати и разни промотивни материјали кои служат за промоција на настани или протоколарни активности.

4). Поддршка на здруженија, организации и поединци кои нудат нови идеи и разновидност во областа на културата; поддршка на други непланирани настани, проекти, манифестации, изведувачи

„Татковина – Споменик на слободата“.

Делумна финансиска поддршка за снимање на документарниот филм „Татковина – Споменик на слободата“, во продукција на Синема Футура од Скопје.

Вкупно: 50.000 денари

„Харпијан“

Делумна финансиска поддршка за реализација на концертот „Харпијан“ – Благој Николов- хармоника, Андреј Наунов- пијано.

Вкупно: 20.000 денари

За реализација на Програмата за култура за 2021 година се направени трошоци за озвучување, за репрезентативни подароци и пригодни плакети, организациски трошоци, печатење на рекламен материјал, набавка на цвеќе, за услуги за копирање, печатење и издавање, трошоци за договорни услуги, и е обезбедена финансиска поддршка на пединци, здруженија и други субјекти од областа на културата, а кои се прикажани во Финансискиот преглед кој следи:

ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД по буџетска Програма К4 / Културни манифестации и творештво

Приказ на трошоци по буџетска картичка за Програмата К4 за реализација на Програмата за култура на Општина Кочани за 2020 година и за трошоци направени од др.сектори/одделенија од оваа буџетска Програма за потребите на Општината:

- **Патување- сместување**

Сместување на гостите од збратимените општини – гости на Денови на оризот и слично

Вкупно: 40.000 денари

- **Транспорт на луѓе**

Превоз на гостите од збратимените општини – гости на Денови на оризот

Вкупно: 6.300 денари

- **Други материјали**

Во оваа категорија спаѓаат услуги: подарок за првороденче во 2021 година, репрезентативни подароци и пригодни плакети, организациски трошоци за Водици, набавка на рекламен материјал, набавка на цвеќе и слично.

Вкупно: 48.748 денари

- **Услуги за копирање, печатење и издавање**

Печатење на материјал за различни потреби и настани како плакати, летоци промотивни кесиња и слично.

Вкупно: 61.464 денари

- **Други договорни услуги**

Договри со автори, водители и изведувачи кои се ангажирани за учество на манифестациите во организација на Општина Кочани (Суперхикс, Драган Теодосиев Квартет и други изведувачи, сликање на мурали и графити, литературни дела, водителство за настаните, лица ангажирани околу чинот на зажнејувањето и слично)... Овде спаѓаат и доспеаните долгови од претходната 2020 година.

Вкупно: 915.143 денари

- **Расходи за репрезентација**

Декорации за сцена и сценографии, икебани, цвеќе за протоколарни настани, репрезентативни трошоци за гостите на манифестациите, репрезентации за учесниците на манифестациите Денови на Оризот, презентација на традиционална храна за Денови на Оризот, новогодишниот концерт... Овде спаѓаат и доспеаните долгови од претходната 2020 година.

Вкупно: 99.832 денари

- **Трансфери до здруженија на граѓани и фондации**

Поддршка на фолклорни групи и ансамбли, поддршка на ромски здруженија, поддршка Драмскиот Аматерски Фестивал, поддршка на афористичарите, поддршка на здружение на власите, здружение на медарите...

Вкупно: 435.000 денари

- **Други трансфери**

Озвучување и аудио визуелна опрема за различни настани слично. Овде спаѓаат и доспеаните долгови од претходната 2020 година.

Вкупно: 220.281 денари

Вкупен износ: 1.826.768,00 денари

Родова еднаквост / СТАТИСТИКА

Според официјалните податоци од последниот Попис на население од 2021 година во општина Кочани има:

Вкупно население	Мажи	Жени	Број на домаќинства	Станови
31602	15625	15977	12006	18451

Општинска администрација на Локалната самоуправа на Општина Кочани

Вкупно вработени	Мажи	Жени
93	60	33

НУЦК „Бели мугри“ – Кочани (национална институција)

Вкупно вработени	Мажи	Жени
19	6	13

Раководно лице: Жена

Управен одбор: 5 члена, 2 жени / 3 мажи. Претседател на УО: Маж

ЈОУ Библиотека „Искра“ – Кочани

Вкупно вработени	Мажи	Жени
9	1	8

Раководно лице: Маж (надворешен директор)

Управен одбор: 5 члена, 1 жена / 4 мажи. Претседател на УО: Маж

Фолклорни друштва

	Вкупно членови	Машки	Женски
ФА Мугри	30	6	24
ФА Љупчо Сантов	121	43	78

АТМИ Митко Алексов	160	40	120
ФА Руен	26	10	16

Изготвено од:
Одделение за јавни дејности
Аспарух Михаилов